



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 19 јуни 2000  
Скопје  
Број 48

Претплатата за 2000 година изнесува  
7.800 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2189.

Врз основа на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 81/99); Законодавната комисија на седницата одржана на 5 јуни 2000 година, го утврди пречистениот текст на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште.

Пречистениот текст на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште, ги опфаќа Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/96), Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/99) и Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 81/99), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Претседател  
на Законодавно-правната  
комисија на Собранието на  
Република Македонија,  
Кирил Андоновски, с.р.

Бр. 10-2287/9  
5 јуни 2000 година  
Скопје

## ЗАКОН ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ЗАДРУГИТЕ СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ КОИ СТОПАНИСУВААТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ (Пречистен текст)

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште во државна сопственост, како и на земјоделските задруги во приватна сопственост, а во кои се вложени средства во општествена сопственост, односно кои управуваат со општествен капитал (во натамошниот текст: претпријатие, односно земјоделска задруга).

#### Член 2

Претпријатија со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, според овој закон, се претпријатијата во општествена сопственост и претпријатијата во мешовита сопственост.

Претпријатијата во општествена сопственост вршат приватизација на општествениот капитал, а претпријатијата во мешовита сопственост доприватизација на општествениот капитал.

Земјоделските задруги со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште во државна,

односно во приватна сопственост, според овој закон, се земјоделските задруги во кои се вложени средства во општествена сопственост, односно кои управуваат со општествен капитал.

#### Член 3

Трансформацијата на претпријатијата, односно земјоделските задруги од член 1 на овој закон се врши со организирање на претпријатијата во акционерски друштва или друштва со ограничена одговорност, а на земјоделските задруги во друштва со ограничена одговорност, ако така одлучи органот на управување на земјоделската задруга.

#### Член 4

На трансформацијата на претпријатијата, односно земјоделските задруги соодветно се применуваат одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93), доколку со овој закон поинаку не е уредено.

#### Член 5

Трансформација според овој закон не се врши на:  
а) земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија;  
б) земјоделско земјиште и други недвижности кои врз основа на присилни прописи преминале од приватна во државна, односно во општествена сопственост;  
в) објекти и други средства во сопственост на задругите;  
г) трансформираниот општествен капитал во приватна сопственост врз основа на Законот за општествен капитал ("Службен лист на СФРЈ" бр. 84/89 и 46/90) и Законот за исплата на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата ("Службен лист на СФРЈ" бр. 37/90 и 84/90);  
д) водостопански објекти и постројки;  
е) институти и други организациони форми кои се во состав на претпријатијата, односно земјоделските задруги кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, а кои ќе се конституираат како јавни установи и  
е) други објекти и средства од јавен интерес утврден со друг закон.

#### Член 6

Претпријатијата, односно земјоделските задруги продолжуваат да ги користат земјоделското земјиште, другите недвижности и објекти, средствата во институти и другите организациони форми до нивното трансформирање.

Претпријатието кое согласно со одредбите на овој закон се трансформира и организира како акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, односно земјоделската задруга во која е извршена трансформација, земјоделското земјиште во државна сопственост го користат врз основа на долгорочен закуп на начин и под услови определени со овој и со друг закон.

#### Член 7

Претпријатијата, односно земјоделските задруги кои во својот состав имаат преработувачки капацитети и други заокружени технолошки целини (сточарска фарма, фабрика, винарска визба, рибник, оранжерии, институти, лаборатории, семенски станици, опитни центри и слично) или се организирани во сложена

форма, при донесувањето на одлуката за трансформација и програмата за начинот на остварувањето на трансформацијата, вршат и организационо реструктурирање на кое реструктурирање согласност дава Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

#### Член 8

Пред донесувањето на одлуката за трансформација на претпријатијата, односно земјоделските задруги и на програмата за начинот на остварувањето на трансформацијата, се врши процена на вредноста на претпријатието, односно земјоделската задруга.

#### Член 9

Големите и средните претпријатија се трансформираат во акционерски друштва. По исклучок, со согласност на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (во натамошниот текст: Агенција), средните претпријатија можат да се трансформираат и во друштва со ограничена одговорност.

Малите претпријатија се трансформираат во друштва со ограничена одговорност.

Земјоделските задруги можат да се организираат во друштва со ограничена одговорност, ако органот на управување на земјоделската задруга така одлучи.

Друштвата и земјоделските задруги од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се правни следбеници на претпријатието, односно земјоделската задруга што се трансформирале со денот на уписот во судскиот регистар.

#### Член 10

Малите и средните претпријатија, односно земјоделските задруги, се должни да донесат одлука за трансформација во рок од шест месеци, а големите претпријатија во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. Рокот од 12 месеци се однесува и на претпријатијата, односно на земјоделските задруги од член 7 на овој закон.

За претпријатијата, односно земјоделските задруги кои ја започнале трансформацијата според Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал, роковите за трансформација од став 1 на овој член започнуваат да течат од денот на известувањето за извршената контрола, но не подолго од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Претпријатијата, односно земјоделските задруги ако не донесат одлука за трансформација во роковите утврдени во став 1 на овој член, постапката за трансформација ќе ја спроведе Агенцијата.

## II. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА

### А. Трансформација на мало претпријатие, односно земјоделска задруга

#### Член 11

Малото претпријатие, односно земјоделската задруга се трансформира со:

- откуп на претпријатието, односно земјоделската задруга;
- продажба на идеален дел на претпријатието, односно земјоделската задруга и
- продажба на удел.

### Б. Трансформација на средно претпријатие, односно земјоделска задруга

#### Член 12

Средното претпријатие, односно земјоделската задруга се трансформираат со:

- продажба на идеален дел на претпријатието, односно на општествениот капитал на земјоделската задруга;
- продажба на претпријатието, односно општествениот капитал на земјоделската задруга на лица кои го преземаат управувањето;

- издавање на акции заради дополнително вложување и

- претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Општествениот капитал на земјоделска задруга може да се трансформира согласно со став 1 алинеја 3 на овој член, ако задругата согласно на овој закон во постапката за трансформација се организира како друштво со ограничена одговорност.

### В. Трансформација на големо претпријатие, односно земјоделска задруга

#### Член 13

Големото претпријатие, односно земјоделската задруга се трансформира според начините и постапката кои согласно со овој закон се применуваат за трансформација на мало и средно претпријатие, односно земјоделска задруга.

## III. ЗАКУП, ИНСТИТУТИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ

### А. Закуп

#### Член 14

Претпријатијата, односно земјоделските задруги кои се трансформирале и продолжиле да стопанисуваат со земјоделското земјиште во државна сопственост (во натамошниот текст: корисници), се должни да склучат договор за закуп за користење на земјоделското земјиште во согласност со закон.

#### Член 15

Договорот од член 14 на овој закон го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на уписот на претпријатието, односно земјоделската задруга во судскиот регистар.

Договорот од став 1 на овој член ги содржи особено следниве елементи:

- земјоделското земјиште што се дава под закуп;
- надоместокот што се плаќа за користење на тоа земјиште;
- времетраењето (рокот) на договорот кој не може да биде подолг од пет години и
- за првите четири години трансформирани претпријатија, односно земјоделски задруги не плаќаат закупнина.

Висината на надоместокот од став 2 алинеја 2 на овој член се утврдува врз основа на елементите на кои се пресметува и плаќа данок на катастарски приход од вршење на земјоделска дејност, бонитетот на земјиштето, а условите поблиску ги утврдуваат министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за финансии.

#### Член 16

Договорот за закуп се заведува во посебна јавна книга што се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во Министерството за финансии.

Начинот на водење и содржината на јавната книга од став 1 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за финансии.

### Б. Институти и други организациони форми

#### Член 17

Институтите и другите организациони форми (опитни центри, семенски станици, лаборатории и слично), кои ќе се трансформираат како јавни установи, ја вршат својата дејност со самофинансирање како јавни установи, врз основа на договор со претпријатието, односно земјоделската задруга.

**Член 18**

Објектите, паричните средства и материјалните права кои ги користат институтите и другите организациони форми од член 17 на овој закон се во државна сопственост.

**IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 19**

Водостопанските објекти и постројки и други објекти и средства кои до влегувањето во сила на овој закон ги користеле претпријатијата, односно земјоделските задруги кои ќе се трансформираат според овој закон, ќе се користат под услови и на начин утврдени со закон.

**Член 20**

Претпријатијата, односно земјоделските задруги кои до денот на влегувањето во сила на овој закон го отпочнале процесот на трансформација или се трансформирале, должни се во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон да ја известат Агенцијата и да и ги достават актите, односно документите за трансформација.

**Член 21**

Ако во претпријатие, односно земјоделска задруга или од нив зависни или поврзани претпријатија, односно земјоделски задруги кои за времето од 01 јануари 1990 година до денот на влегувањето во сила на овој закон, на кој и да било начин статусно се трансформирале или реорганизирали или извршиле друга статусна промена (спојување, припојување или поделба), при што е пренесуван општествен капитал или основале и вложувале во нови претпријатија, или на друг начин пренесувале или отуѓувале општествен капитал, или земјиште во државна сопственост или одделни деловни функции на други претпријатија, односно земјоделски задруги, постои сомневање дека е оштетен општествениот капитал, се врши финансиска, сметководствена и правна контрола на законитоста и правосилноста на спроведувањето на постапката.

Ако со контролата се оцени дека е оштетен општествениот капитал, јавниот правобранител покренува соодветна постапка за поништување или за утврдување на неважност на одделни акти или договори, склучени на штета на општествениот капитал.

До завршувањето на постапката од став 2 на овој член не може да се започне или продолжи со трансформацијата согласно со овој закон.

Агенцијата, јавниот обвинител и јавниот правобранител по добиен извештај од извршената контрола може да побараат и дополнителна контрола за недоволно јасни состојби.

**Член 22**

Интерните акции издадени според член 4 од Законот за исплата на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата, добиваат својства на обични акции.

Интерните акции од став 1 на овој член својството на обични акции го стекнуваат согласно со овој закон и имаат својство на акции според Законот за хартии од вредност.

Промената на интерните акции од став 1 на овој член во обични акции се врши според Упатството на Агенцијата.

**Член 23**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, додека не се отпочне со реализација на избраниот начин на трансформација, претпријатијата, односно земјоделските задруги можат да продаваат или на друг начин да располагаат со градежни објекти и други основни средства само во согласност со Агенцијата.

Согласноста од став 1 на овој член ја дава Агенцијата по претходно прибавено мислење од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на добивањето на барањето на претпријатието, односно земјоделската задруга.

Средствата остварени со продажбата од став 1 на овој член се уплатуваат во Агенцијата.

**Член 24**

Поблиските прописи според овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на неговото влегување во сила.

**Член 25**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон членот 145-б од Законот за претпријатијата престанува да се применува на претпријатијата во општествена сопственост и на претпријатијата во мешовита сопственост.

До спроведувањето на трансформацијата според овој закон, не се применува и членот 187-а од Законот за претпријатијата.

**Член 26**

Доколку постои основано сомневање дека во постапката за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал се извршени битни повреди на овој закон што резултира со оштетување на општествениот капитал, трајните влогови на Република Македонија и општествениот капитал со кој управува Агенцијата, во претпријатијата односно задругите, кои за времето од 29 јуни 1993 година до влегувањето во сила на овој закон на кој и да било начин се трансформирале или реорганизирали, или извршиле статусна промена (спојување, припојување или поделба), при што е пренесуван општествен капитал или основале, или пак вложувале во нови претпријатија или на друг начин пренесувале, или отуѓувале општествен капитал или одделни деловни функции на други претпријатија, се врши финансиска, сметководствена и правна контрола на законитоста и правосилноста на спроведувањето на постапката.

При контролата од став 1 на овој член соодветно се применува член 52 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

**Член 27**

Актите и преземените дејствија што настанале со примената на одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/99, а кои со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат, надлежните правни субјекти ќе ги усогласат со овој закон во рок од 30 дена од неговото влегување во сила.

**2190.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за домување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јуни 2000 година.

Бр. 07-2533/1  
8 јуни 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

### Член 1

Во Законот за домување ("Службен весник на Република Македонија" број 21/98), во членот 4 став 2 по зборот "станбена" се додаваат зборовите: "(освен гаража)".

### Член 2

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:

#### "Член 10-а

Во случај кога одредено лице ќе се всели во стан без склучен договор за закуп или без друга правна основа, непосредниот, односно посредниот владетел има право да го врати правото на владение на станот со дозволена самопомош.

Под дозволена самопомош од став 1 на овој член се подразбира правото на владетелот на станот да ја отстрани повредата на правото на владение: ако тоа е неопходно, опасноста од штетата е непосредна и поради тоа заштитата е нужна и доколку начинот на отстранување на повредата на правото на владение врз станот, одговара и соодветствува на начинот на којшто настанала повредата.

По барање на непосредниот, односно посредниот владетел на станот, дозволената самопомош може да се оствари во присуство на органот надлежен за внатрешни работи.

Правото на заштита на владението со дозволена самопомош се остварува во рок од 30 дена од денот на сознанието за повредата на владението и за сторителот на повредата, но не подоцна од една година од настаната повреда на владението."

### Член 3

Во член 20 став 1 на крајот од реченицата точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: "освен ако со договорот поинаку не е договорено".

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"По истекот на времето за кое е склучен договорот, закуподавачот може да го поврати правото на владение на станот на начин утврден во член 10-а од овој закон."

### Член 4

Во членот 29 алинеја 4 по зборовите: "изградба и" се додава зборот "инвестиционо".

### Член 5

Во членот 28, членот 32 став 2, членот 38 став 2, членот 50 став 2, членот 51 став 1 и членот 52 алинеја 11 по зборот "урбанизам" записката се брише и се додава буквата "и", а по зборот "градежништво" зборовите: "и заштитата на животната средина" се бришат.

### Член 6

Во членот 48 ставови 1 и 2, зборот "сопствениците" се заменува со зборовите: "мнозинството сопственици".

### Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## 2191.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 39 став 2 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 јуни 2000 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА ПОРОТНИК НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

1. Се разрешува од функцијата судија поротник на Основниот суд во Прилеп:

Магдалена Краљевска, по нејзино барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2619/1  
8 јуни 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

## 2192.

Врз основа на член 94 став 2 од Законот за организите на управата ("Службен весник на Социјалистичка Република Македонија" бр. 48/90), и "Службен весник на Република Македонија" број 63/94 и 64/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 јуни 2000 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Се разрешуваат членовите на Републичката комисија за односи со верските заедници:

Борис Трајковски и  
Ристо Пенев.

2. За членови на Републичката комисија за односи со верските заедници се именуваат:

Михаил Цеков, од Струмица и

Никола Наумовски, претседавач на Советот на општина Битола.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2570/1  
8 јуни 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

## 2193.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 17/97-Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 јуни 2000 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ДУШЕВНА БОЛНИЦА - ДЕМИР ХИСАР

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Душевна болница - Демир Хисар се избираат:

Злате Пејковски, приватен стопанственик од с. Долени - Демир Хисар,

Стефче Вељанов, директор на Здравствениот дом - Демир Хисар,

Сузана Пејовска, дипломиран економист од Демир Хисар и

Кире Момировски, приватен стопанственик од Демир Хисар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Душевна болница - Демир Хисар.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2572/1  
8 јуни 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

2194.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија ("Службен весник на Република Македонија" број 6/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 јуни 2000 година, донесе:

**ОДЛУКА  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН  
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА**

1. Се разрешува членот на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Македонската радио-телевизија:

Петар Бочваров.

2. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Македонската радио-телевизија се именува:

Љупчо Петковски, помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-2571/1  
8 јуни 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

2195.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 јуни 2000 година, донесе:

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ  
"ЉУПЧО САНТОВ" КОЧАНИ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно училиште "Љупчо Сантов" - Кочани, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 17.03.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-903/1  
6 јуни 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

2196.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98) и член 29 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/99 и 33/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 јуни 2000 година, донесе:

**ОДЛУКА  
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА  
И СУЗБИВАЊЕ НА МАЛОЛЕТНИЧКАТА ДЕЛИКВЕНЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

За следење и анализирање на состојбата со малолетничкиот криминалитет и координирање на активностите на надлежните институции во Република Македонија што работат со младите се образува Комисија за превенција и сузбивање на малолетничката деликвенција.

**Член 2**

Комисијата се состои од претседател, заменик на претседателот и дванаесет членови, именувани од Владата на Република Македонија. Претседателот, неговиот заменик и членовите на Комисијата се именуват по предлог од: Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование, Министерството за здравство, Министерството за млади и спорт, други невладини организации и стручни и научни работници.

**Член 3**

Претседателот, заменикот на претседателот и членовите на Комисијата се именуват за време од четири години и можат да бидат повторно именувани.

**Член 4**

Стручно-административните работи на Комисијата ќе ги врши Министерството за правда.

**Член 5**

Комисијата ќе доставува до Владата на Република Македонија Извештај за својата работа најмалку еднаш годишно.

**Член 6**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2814/1  
6 јуни 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

2197.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија ("Службен весник на Република Македонија" број 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" број 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе:

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ-  
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО  
КРИВА ПАЛАНКА**

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Крива Паланка, се именува Горица Стоевска-Станковска, дипломиран социолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2919/1  
23 мај 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

2198.

Врз основа на член 77 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе:

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОВЕ-  
РИК КОЈ ЌЕ ГИ ВРШИ РАБОТИТЕ НА ГРАДОНА-  
ЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА**

1. Кирил Крстевски, се разрешува од должноста повереник кој ќе ги врши работите на градоначалник на Општината Кисела Вода.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3087/1  
14 јуни 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

## 2199.

Врз основа на член 77 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПОВЕРЕНИК КОЈ ЌЕ ГИ ВРШИ РАБОТИТЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА

1. За повереник кој ќе ги врши работите на градоначалник на Општината Кисела Вода, се избира - Љубчо Вељанов, дипломиран технолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3088/1  
14 јуни 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

## 2200.

Врз основа на член 32 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образование донесе

### КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2000/2001 ГОДИНА

#### Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година и одморите на учениците во основните училишта во учебната 2000/2001 година.

#### Член 2

Учебната година започнува на 1 септември 2000 година, а завршува на 31 август 2001 година.

#### Член 3

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

#### Член 4

Наставата се остварува во траење од 180 наставни денови.

#### Член 5

На денот на Св. Кирил и Методиј - 24 Мај и на денот на училиштето не се изведува настава и во тие денови се организираат културни, спортски и други манифестации.

#### Член 6

Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии и 21 март-Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија се наставни денови кога се реализираат посебни програми.

#### Член 7

Ученичките одмори се организираат во текот на учебната година и тоа како зимски и летен одмор за учениците.

#### Член 8

Зимскиот одмор за учениците се организира и користи од 3 јануари и трае заклучно со 12 јануари 2001 година.

Како денови за одмор за учениците се користат деновите 17, 18, 19 и 20 април 2001 година.

#### Член 9

Летниот одмор за учениците се организира и користи, по правило, од 11 јуни до 31 август 2001 година.

#### Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 1999/2000 година ("Службен весник на РМ" бр. 23/99).

#### Член 11

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1.09.2000 година.

Бр. 08-2078/1  
09 јуни 2000 година  
Скопје

Министер,  
проф. д-р Гале Галев, с.р.

## 2201.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образование донесе

### КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2000/2001 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

#### Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните училишта согласно програмските целини во наставна година, полугодие и други форми на воспитно-образовна дејност и ученички одмор за учебната 2000/2001 година.

#### Член 2

Учебната година во средното образование почнува од 1 септември, а завршува на 31 август наредната година.

Редовната настава во јавните училишта се остварува до 10 јуни во годината, освен во последната година од гимназиското образование и стручното образование од четиригодишното и тригодишно траење каде редовната настава завршува на 20 мај.

#### Член 3

Јавните училишта во времето од 21 мај до 30 јуни и од 15 август до 20 август организираат подготвителна настава, консултација и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни и редовни испити.

Завршниот испит во јавните училишта започнува на 11 јуни и трае најдоцна до 21 јуни, од 18 август и трае најдоцна до 25 август и во јануари во деновите на зимскиот одмор на учениците.

#### Член 4

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

#### Член 5

Во текот на наставната година во јавните училишта се остваруваат најмалку 180 наставни денови за учениците.

Во текот на наставната година во јавните училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови за учениците.

#### Член 6

На денот на Св. Кирил и Методиј - 24 Мај и на денот на училиштето не се изведува настава и во тие денови се организираат културни, спортски и други манифестации.

#### Член 7

Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии и 21 март - Денот на еколошката акција на мла-

дите во Република Македонија и денот на полнолетството, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

#### Член 8

Наставната година ја сочинуваат две полугодии - I и II полугодие.

#### Член 9

Образовно-работна практика за учениците се остваруваат во текот на учебната година.

Времето на организирањето и начинот на извршувањето на одделни видови образовно-работната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил.

Динамиката за реализација на образовно-работната практика се утврдува со годишната програма за работа на училиштето.

#### Член 10

Практичната настава, по правило, се вклопува во редовниот распоред на часовите, професионалната практика се изведува во повеќедневно блок траење, а ферилалната практика за време на летниот одмор на учениците.

#### Член 11

Ученичките одмори се организираат во текот на учебната година и тоа како зимски и летен одмор за учениците.

#### Член 12

Зимскиот одмор за учениците се организира и користи од 3 јануари и трае заклучно со 12 јануари 2001 година.

Како денови за одмор за учениците се користат деновите 17, 18, 19 и 20 април 2001 година.

#### Член 13

Летниот одмор на учениците се организира и користи, по правило, од 11 јуни до 31 август 2001 година.

#### Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 1999/2000 година во јавните училишта ("Службен весник на РМ" бр. 23/99)

#### Член 15

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.09.2000 година.

Бр. 08-2078/1  
09 јуни 2000 година  
Скопје

Министер,  
проф. д-р Гале Галев, с.р.

#### 2202.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

#### РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Коцак - Општина Центар Жупа.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3075/1  
16 јуни 2000 година  
Скопје

Директор,  
дипл.правник **Горги Лазески**, с.р.

#### 2203.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

#### РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Коцак-Елевци - Општина Центар Жупа.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3076/1

16 јуни 2000 година  
Скопје

Директор,

дипл.правник **Горги Лазески**, с.р.

#### 2204.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

#### РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Праленик - Општина Центар Жупа.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3077/1

16 јуни 2000 година  
Скопје

Директор,

дипл.правник **Горги Лазески**, с.р.

#### Објасен дел

#### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за утврдување на сопственост и право на користење на недвижен имот во Скопје, против тужените Сулејманов Цавид, Демир Беки, Демир Сали, Демировски Камил, Ибраим Имер, Радулов Димитрија и Радулов Коце, сите со непозната адреса на живеење и престојување.

За привремен старател преку Центарот за социјални работи на град Скопје, со решение на Центарот како привремен старател е поставен адвокатот Дарко Анастасов од Скопје.

Се повикуваат тужените да се јават во судот и да ја преземат постапката или пак да ополномоштат свој полномошник кој ќе ги застапува во судот. Во спротивно, привремениот старател ќе ги застапува нивните интереси до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, IV бр.П.бр. 824/2000. (21669)

Пред овој суд по предлог на доверителот Универзитет "Св.Кирил и Методиј" во Скопје, се води извршна постапка против должникот Валентина Талевска поради присилно исекување на должничката од станот

во Скопје, за постдипломци и докторати на ул. "Дре-зденска" бр. 19, стан бр. 105.

Бидејќи во текот на целата извршна постапка престојувалиштето на должникот за судот остана непознато, судот со решение И. бр. 5494/97 од 27.04.2000 година за привремен застапник во постапката го назначил полномошникот адвокат Павле Марков од Скопје, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 22, мезанин локал 7 во Скопје.

Привремениот застапник во постапката за која што е назначен ги има сите права и должности на законски застапник, се додека должникот Валентина Талевска лично или пак лице овластено од неа не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, И.бр.5494/97.

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред овој суд заведен е спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Колашанац Шефика од Скопје, ул. "Петар Горгиев" бр. 41, Скопје, против тужениот Рамадани Реџеп и Сејдиевиќ Шабанкови се наоѓаат во странство со непозната адреса на живеење во Турција.

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од објавувањето на огласот со писмен поднесок или лично да се јават во судот и да достават податоци за нивното живеалиште. Во спротивно, судот ќе им постави привремен застапник кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката од редот на адвокатите до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XIII. П. бр. 1304/2000. (21668)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ширет Рахман од Скопје, против тужениот Гани Рахман од Скопје, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Гани Рахман во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот лично или преку полномошник и да ја преземе постапката, во спротивно, истата ќе продолжи преку поставениот застапник.

Судот за привремен застапник на тужениот го постави адвокатот Билјана Вуловска од Скопје, која ќе ги застапува неговите интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XI.П.бр.831/00. (22029)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред овој суд поднесена е тужба за развод на брак по тужбата на тужителот Турковиќ Фемин од с. Црквино, против тужената Турковиќ Исмета од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да достави точна адреса или определи свој полномошник.

Судот на тужената и постави привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините права и интереси, а тоа е Јачева Билјана, стручен соработник при Основниот суд во Велес, се до појавување на полномошник на тужената и до окончување на постапката во судот.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.657/2000. (21920)

Пред овој суд се води парнична постапка за утврдување на постоење на договорен однос и сопственост по тужбата на тужителите Александар Горгиевски, Живко Стојановски, Софија Темелковска, Васка Андоновска, Верка Стојанова, Фанка Димитрова и Бранка Манева сите од Велес, против тужениот Усеинов Батлиман Муарем од с. Мамутчево, а сега со непозната адреса на живеење во Турција. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

За привремен застапник на тужениот се одредува Валерија Николова, стручен соработник во овој суд. Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник се додека тужениот или негов полномошник не ќе се јави во судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.892/99. (21927)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Музафер Јахја од с. Неготино-Гостиварско против Јетмире Јахја родена Мемети од Гостивар, со непозната адреса.

На тужената Јетмире Мемети родена во с. Неготино и се определува привремен застапник и тоа стручен соработник Бобан Димоски, кој ќе ги застапува интересите на тужената се додека таа или нејзин полномошник не се јават во судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 208/2000.

(21891)

Пред овој суд се води постапка за утврдување на смртта на лицето Бакиу Беќир роден на 5.04.1928 година во с. Врањовце, од татко Мисим Бакиу и мајка Назифе Бакиу, по предлог на предлагачот Афет Бакиу од Гостивар, ул. "Шуматоска" бр.36.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Бакиу Беќир во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и огласна табла во основниот суд да се јави, а истовремено ги повикува сите лица што знаат нешто за неговиот живот да го кажат во Основниот суд.

По истекот на определениот рок доколку повиканото лице не се јави ќе се смета дека истото е починато.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.95/2000.

(21900)

Пред овој суд се води постапка за докажување на смртта на лицето Азизи Невзат роден на 19.04.1962 година во с. Ломница од татко Азизи Азис и мајка Укро Асније по предлог на предлагачите Азизи Армин и Азизи Армина застапувани од нивната мајка Есати Хасније од с. Калиште.

Се повикува лицето Азизи Нехат да се јави во Основниот суд во Гостивар, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" како и сите лица кои што знаат нешто за неговиот живот.

Доколку повиканото лице не се јави во определениот рок се смета дека е починато.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.89/2000.

(21903)

Пред Основниот суд во Гостивар се води парнична постапка по тужбата на тужителот Јакупи Намик од с. Чајле, застапуван од полномошникот Занко Стојменов од Тетово, против тужените Муслиу Бујар и Муслиу Џемил, двајцата од с. Чајле-Гостиварско, сега на привремена работа во странство со непозната адреса.

Се повикуваат тужените да се јават во судот. Доколку не се јават или не постават свој полномошник во постапката нивните интереси ќе ги застапува привремениот застапник Бобан Димоски, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар се од окончувањето на овој спор.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.715/97.

(21929)

Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за сопственост по тужбата на тужителот Бегзати Цавит Мефаил од с. Горча Бањица Гостиварско, а против тужените Азизи Ферикџани и Сали Бектеша Ашим од Гостивар, сега со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на тужениот се поставува лицето Азизи Бектеш Салимуртезан од с. Горна Бањица, кој ќе ги застапува тужените во постапката се додека истите или нивни полномошник не се појават пред судот дека им назначил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.383/2000.

(21931)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води парнична постапка за сопственост и владение по тужбата на тужителот Бафќари Аземине од Куманово, против тужениот Азири Љаџиф и Азири Шаип со непозната адреса, а со престојувалиште во Косово СРЈ. Вредност на спорот 2.000 денари.

На второ тужениот Азири Шаип му се поставува привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното окончување на постапката се додека тужениот или негов полномошник не се јават пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател. За привремен застапник се поставува адвокатот Виолета Илиевска од Куманово, која ќе го застапува второ тужениот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.116/97.

(21914)

Пред овој суд е покрената постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Агим Хасани од Куманово, ул. "Веселин Вујовски" бр. 39, против тужената Флориме Хасани, родена Шакири, во с. Насалце, општина Бујановец, а сега со непозната адреса на живеење во Швајцарија. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или одреди свој полномошник кој ќе ја застапува во постапката. Во спротивно, на истата за привремен застапник кој ќе ја застапува во постапката и се одредува адвокатот Јордан Серафимовски од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр. 644/2000.

(21915)

Пред Основниот суд во Куманово е во тек постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Сабиле Исмаили од с. Никуштак, против тужениот Неџати Исмаили од с. Слупчане, сега на привремена работа во СР Германија, со непозната адреса на престојување.

На тужениот му се назначува привремен застапник Живко Арсовски, адвокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тој или негов полномошник не се појави пред судот или додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, III.П.бр.573/2000.

(21916)

#### ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО

Пред Основниот суд во Неготино се води спор за утврдување на сопственост и враќање на подвижни работи по тужбата на тужителката Андова Гордана од Неготино, против тужените Андов Кирил од Неготино и Андов Никола кој се наоѓа во странство.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да му достават на судот точна адреса или да определат полномошник кој ќе ги застапува. Во спротивно, по објавувањето на огласот судот ќе им постави за привремен застапник Ангелковски Ацо, адвокат од Неготино, кој ќе се грижи за неговите права и интереси до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Неготино, П.бр.113/98. (1923)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред овој суд се води извршна постапка за наплата на парично побарување по предлог на доверителот Стојановска Јасмина од Скопје, против должникот Богданоска Васка од Прилеп, како и должникот Бог-

даноски Рубинчо, исто така од Прилеп, сега со непознатата адреса.

Се повикува должникот да се јави во Основниот суд во Прилеп, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, или да постави свој полномошник. Во спротивно, на должникот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп, И.бр. 1104/98.

(21913)

#### ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка за издршка по тужбата на малолетните тужители Бујар Реџеџи, Мајли-нда Реџеџи и Заим Реџеџи, сите од с. Грнчари преку законскиот застапник таткото Неврус Реџеџи од с. Грнчари, против тужената Перјана Реџеџи од с. Наколец, сега во САД, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Перјана Реџеџи во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси се до окончувањето на постапката во судот.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр.126/99.

(22195)

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Гога Спировски од Ресен, ул. "Гоце Делчев" бр. 43, против тужениот Шадо Мемет Екур, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот да достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр.47/2000.

(21934)

#### ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка за регрес по тужбата на тужителот АД за осигурување и реосигурување "Македонија" Скопје, против тужениот Шопов Благој од Струмица, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 29.800,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена објавувањето на огласот. За привремен застапник на тужениот се назначува Валентина Митева, стручен соработник во Основниот суд Струмица.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот со сите права се до негово појавување или на негов полномошник.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.19/98. (21926)

Пред Основниот суд во Струмица заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Димитар Трибичлиев од Струмица, против тужената Шумадинка Трибичлиева со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во тој рок на судот да му достави точна адреса. Доколку истата не се јави во тој рок ќе и биде поставен привремен застапник, и тоа лицето Лорета Горѓиева од Струмица, стручен соработник при овој суд која ќе ги застапува интересите на тужената Шумадинка Трибичлиева се додека таа или пак нејзин полномошник не се јават пред овој суд.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.1168/2000.

(22020)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителите Митана Јоргушевска и Слободанка Ристовска од Тетово, против тужениот Мирко Вујкиќ со непозната адреса во Хрватска.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до окончување. Во спротивно, по истекот на 30 дена, судот преку Центарот за социјална работа на тужениот ќе му постави привремен застапник.

Од основниот суд во Тетово П.бр.745/2000. (22196)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по основ на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Јовановски Онофрија од с. Милетино, против тужениот Амети Газим од с. Милетино, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во судот да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот од 30 дена судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.735/2000. (22197)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за физичка делба по предлог на предлагачот Рустеми Фејзи од Тетово, ул. "В.С. Бато"-А-1/19, против противникот Ајвази Исније и Ајвази Муарем од Тетово ул."Д.Г.Кара" бр. 13.

Се повикува противникот Ајвази Муарем од Тетово, сега на привремена работа во Германија, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот, да достави адреса или одреди свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, ВПС.бр.122/2000. (22198)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Адил Љазим Беџети од с. Копанце, против Емине Беџети, родена Даути од Тетово, ул."М.Ацев" бр. 54 а, сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува тужената да во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да достави адреса на судот или постави свој застапник. Во спротивно, судот ќе и постави привремен старател кој ќе го води спорот во негово име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.910/99. (21938)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ајдини Ајше родена Беџири од Тетово, ул."Илинденска" блок 77-Д/28, против тужениот Ајдини Кани од Тетово, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Тетово, или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи Тетово, ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.449/2000. (21896)

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на Павле Билбиловски од Белград против тужените Стојче Меџановски од с.Стенче и други.

Се повикува туженото лице Хидајет Сами Азири од с.Тетово-Тетово, сега со непозната адреса во Германија, да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му биде одреден привремен

застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.897/99. (21893)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка поради сопственост по тужбата на тужителот Камили Абдулхади од Тетово, ул."Илинденска"бр. 152 против тужениот Мустафовиќ Керим од Тетово, сега со непозната адреса во Турција.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави во судот или да одреди свој полномошник, а доколку не се јави во определениот рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово, кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 696/2000. (21898)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Нухи Теразија од с. Групчин - Тетово, против тужената Габриела Рената Розамарија Малина од Берлин, СР Германија со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, да се јави во судот, да ја достави нејзината точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе бара поставување на привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 274/2000. (21910)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.975286/96 издаден од УВР-Скопје на име Катерина Сековска, ул. "С.Кастриоти" бр.3а, Скопје.

Пасош бр.0329642 издаден од УВР-Скопје на име Бисерка Поп - Стефанија ул. "Народен Фронт" бр.31/1-32, Скопје. (22331)

Пасош бр. 403321/94 издаден од УВР - Гостивар на име Ука Харун, с. Беловиште, Гостивар. (22332)

Пасош бр. 432969/94 издаден од УВР-Скопје на име Снежана Вељановска ул. "Козле" бр.135, Скопје. (22333)

Пасош бр.1394734 издаден од УВР-Скопје на име Михајловска Тања, ул. "Хелсинки" бр.41а, Скопје. 22397

Пасош бр. 374836 издаден од УВР Кочани на име Георгиев Ванчо, с.Грдовци, Кочани. (22398)

Пасош бр.575327 на име Мехмеди Даут, ул."М. Тито" бр.10, Кичево. (22405)

Пасош бр. 710918 на име Мираим Бајрамовски с. Норово, Крушево. (22411)

Пасош бр. 782985/96 на име Милеска Евгениула, ул. "Климетица" бр. 2, Струга. (22413)

Пасош бр. 782984/96 на име Милески Димитри, ул. "Климетица" бр. 2, Струга. (22416)

Пасош бр. 0921080 на име Иванов Ване, с. Злеово, Радовиш. (22417)

Пасош бр. 0610994 на име Неделковска Билјана, ул. "Д. Лахчански" бр. 70/7, Битола. (22418)

Пасош бр.589347 на име Талат Садик, с.Селце, Тетово. (22419)

Пасош бр. 612322 на име Џафер Тунај, ул. "Гоце Делчев" бр.267, Охрид. (22420)

Пасош бр. 615523 на име Џафер Мелат ул. "Гоце Делчев" бр. 267, Охрид. (22421)

Пасош бр. 747973 издаден од УВР Скопје на име Гаши Фатмир, ул."Македонско Кос. бригада" бр.3/10-10, Скопје. (22430)

Пасош бр. 744068 издаден од УВР Скопје на име Саид Суад, ул. "Јајце" бр.60, Скопје. (22423)

Пасош бр. 11849221 издаден од ОВР Скопје на име Јахји Мухамет, ул. "Антон Попов" бр.50, Скопје. 22424

Пасош бр. 790404/95 издаден од ОВР Скопје на име Авни Рамадани, бул. "АСНОМ" бр.54/2-25, Скопје. 22425

Пасош бр.600155, издаден од УВР-Скопје на име Константин Милчо, ул. "Варшавска" бр.8, Скопје. (22426)

Пасош бр. 898530/96, издаден од УВР - Скопје на име Али Абдула, с. Арачиново, Скопје. (22427)

Пасош бр.679131/95, издаден од УВР-Скопје на име Петровски Орце, ул. "Р.Ј. Корчагин" бр. 31, Скопје.

Пасош бр.1227868 на име Гулумсере Јусуфи, с. Пирок, Тетово. (22551)

Пасош бр.37737/93 на име Далип Емине, с. Делогожда, Струга. (22553)

Пасош бр.1308745/99, издаден од ОВР - Струга на име Мена Линдим, с. Бицево, Струга. (22556)

Пасош бр.123699 на име Ајрушев Џемаил, ул. "Радански пат" бр. 103, Штип. (22559)

Пасош бр.1329206 на име Трајков Никола, ул. "М. Тито" бр.5, Богданци. (22560)

Пасош бр.253321 на име Димчевска Иванка, ул. "ЈНА" бр.102, Тетово. (22564)

Пасош бр.1133673/98 на име Владимир Ѓорѓиев, ул. "Ленинова" бр.16/2-0, Велес. (22565)

Пасош бр.698552/95, издаден од УВР-Струмица на име Мухарем Исинов, с. Банско бр.227, Струмица. (22593)

Пасош бр. 17395/93, издаден од ОВР-Струга на име Милошевски Страшо, с. Ераниште, Струга. (22549)

Пасош бр. 1145071 на име Петровски Петар, ул. "Ацо Ацилов" бр. 47, Неготино. (19721)

Пасош бр.1065046/98, издаден од ОВР-Струга на име Јусуфи Уљбер, ул. "Партизанска" бр.39, Струга.

Работна книшка на име Стевче Трајковски, с. Моја, Битола. (22521)

Свидетелство за 1 година на име Тошевска Драгана, с. Нерава, Крива Паланка. (22497)

Свидетелство на име Тасков Ненад, ул. "С. Демир" бр.4/14, Штип. (22516)

Свидетелство за 1 година на име Газмен Османи, с. Доброште, Тетово. (22528)

Диплома за средно училиште на име Малики Веби, с. Липково, Куманово. (22510)

Чековите од бр. 0150000001281 до 0150000001286 од тековна сметка бр. 9141540, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Глигоровски Ѓорѓи, Скопје.

Чек бр.0120001005715, од тековна сметка бр. 97234/18 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Атанасов Воислав, Скопје. (22327)

Работна книшка издаден од Скопје на име Колески Никола, Скопје. (22310)

Работна книшка на име Зеќирја Матејче, Куманово. (22342)

Работна книшка на име Суби Лумани, с. Франгово, Струга. (22346)

Работна книшка на име Митревска Весна, ул. "Б. Даневи" бр. 2, Штип. (22379)

Работна книшка на име Милошевска Биљана, ул. "11 Октомври" бр. 66, Куманово. (22400)

Работна книшка на име Илиоски Благоја, ул. "Кузман Ј. Питу", Прилеп. (22407)

Свидетелство за 8 одделение на име Батраук Исеин, с. Студеничани, Скопје. (22334)

Свидетелство за 2 година на име Сотировска Биљана, ул. "К. Јосифовски" бр. 6, Ресен. (22335)

Свидетелство за 3 година на име Андонова Љубица, ул. "Пролетерска бригада" бр. 36, Кочани. (22336)

Свидетелство за 8 одделение на име Игнатов Миле, ул. "14 Мај" бр. 53, Кочани. (22337)

Свидетелство на име Цепаровски Ѓорѓи, Берово. (22338)

Свидетелство за 7 одделение на име Јовановски Димитар, с. Габрово, Делчево. (22339)

Свидетелство на име Цветковска Маја, Делчево.

Свидетелство 3 година на име Додиќ Драги, ул. "Бранко Богданци" бр. 63, Куманово. (22341)

Свидетелство за 97/98 година на име Нухи Нуредин, ул. "И.Л. Рибар" бр. 154, Куманово. (22343)

Свидетелства за 5 и 8 одделение на име Асим Шакири, с. Франгово, Струга. (22347)

Свидетелство за 8 одделение на име Рахмани Влора Радолишта, Струга. (22348)

Свидетелство за 8 одделение на име Игбале Даути, с. Радолишта, Струга. (22349)

Свидетелство за 5 одделение на име Јусуфи Мимо-за, с. Радолишта, Струга. (22350)

Свидетелство за 8 одделение на име Асани Фестиме, с. Заграчани, Струга. (22351)

Свидетелство на име Маркова Станка, Штип. (22352)

Свидетелство на име Манева Јасна, с. Калниште, Пробиштип. (22353)

Свидетелство на име Бектеши Зумбер, с. Здуње, Гостивар. (22354)

Свидетелство за 1 и 2 година на име Соколовски Игор, с. Срамзалино, Велес. (22355)

Свидетелство за 8 одделение на име Нове Месески, ул. "Војводинска" бр. 25, Прилеп. (22357)

Свидетелство на име Николоски Дарко, ул. "Моша Пијаде" бр. 12/14, Прилеп. (22358)

Свидетелство на име Митреска Стефка, ул. "Егејска" бр. 68, Прилеп. (22359)

Свидетелство од 1 до 3 година на име Нашит Имери, Тетово. (22360)

Свидетелство за 1 година на име Џеваире Аропи, Тетово. (22361)

Свидетелство на име Селвије Асани, Тетово. (22362)

Свидетелство на име Атанасоска Јасмина, Гостивар. (22363)

Свидетелство за 2 година на име Тошевска Драгана, Крива Паланка. (22365)

Свидетелство за 2 година на име Петрова Катица, ул. "Охридска" бр. 3/3, Кочани. (22368)

Свидетелство на име Стоилов Гоце Нова населба 14, Кочани. (22368)

Свидетелство на име Димитриевски Аце, ул. "Т. Думба" бр. 84/10-5, Делчево. (22370)

Свидетелство на име Митровски Дејан Ж, станица бр. 14, Куманово. (22371)

Свидетелство за 2 година на име Мухамет Даути, с. Липково, Куманово. (22372)

Свидетелства од 1 до 4 година и диплома на име Магди Јулијана, ул. "ЈНА" бр.2-2-2, Струга. (22373)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" број 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈП Комуна "Ново Село" објавува

### ПОВТОРНО ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот отворен повик бр. 2/2000 е ЈП "Комуна" Ново Село.

1.2. Предмет на набавка е изведување на градежни работи - деловен простор на Зелен пазар во Ново Село.

1.3. Повикот е отворен за сите домашни лица регистрирани за ваков вид работа.

1.4. Постапката на повикот ќе се спроведе согласно со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: Рангирањето на понудите ќе се врши по следните критериуми:

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| - цена                          | 50% |
| - начин на плаќање              | 20% |
| - квалитет                      | 20% |
| - рок на завршување на работите | 10% |

1.6. Рок за доставување на понудите е 7 дена од денот на објавувањето.

#### 2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во ЈП "Комуна" Ново Село, секој работен ден од 8 до 15 часот.

2.2. Износ на надоместокот што треба да се плати при подигањето на тендерската документација изнесува 1.000,00 денари и истиот е неповратен.

Уплатите се вршат на жиро сметка 41300-762-5220 на име ЈП "Комуна" Ново Село, ЕДБ=4027997115228, при Стопанска банка Струмица.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја платат тендерската документација имаат право да поднесат понуди.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи придружна документација во согласност на член 22 и 23 од Законот за јавните набавки и тоа:

- копија од изводот на регистрацијата на дејноста на понудувачот,
- документ за бонитетот од носителот на платниот промет,
- изјава дека не е под стечај или ликвидација потпишана од одговорното лице на понудувачот,
- референтна листа на досегашното работење,
- список на технички лица кои ќе бидат вклучени во работата,
- работно искуство во вршење на ваков вид на работа.

3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција и вкупна цена.

### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

4.2. Понудите се доставуваат на архива на адреса: ЈП "Комуна" Ново Село, ул. "Мануш Турновски" бр.1.

### 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои ќе бидат предадени по предвидениот рок како и оние кои нема да бидат комплетни и во спротивност со Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Понудите кои ќе бидат отворени и разгледувани од Комисијата за јавни набавки при ЈП "Комуна" Ново Село.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда, а за подетални информации можат да се обрзат на тел. 0902/355-615.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 15 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на опрема, услуги, материјални права и добра на Министерството за образование објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/00 - Н ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА И ИСПОРАКА НА ОГРЕВНО МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРЕЈНАТА СЕЗОНА 2000/2001 ГОДИНА

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за образование, ул. "Димитрие Чупоски" бр. 9, Скопје, Р. Македонија.

1.2. Предмет на набавката - два предмета и тоа:

1.2.1. Огревно дрво

1.2.2. Екстра лесно масло за горење (ЕЛ) и мазут за потребите на основните училишта и државните средни училишта.

1.3. Вид и количина:

Огревно дрво

- за потребите на дејноста основно образование за грејната сезона 2000/2001 година, - огревно дрво во количина од 26.461 м<sup>3</sup> или 37.839 ПРМ

- за потребите на дејноста средно образование за грејната сезона 2000/2001 година.

- огревно дрво во количина од 4.494 м<sup>3</sup> или 6.420 прв

Вкупно огревно дрво: 30.950 м<sup>3</sup> или 44.259 ПРМ

Екстра лесно масло за горење

- за потребите на дејноста основно образование за грејната сезона 2000/2001 година-екстра лесно масло за горење во количина од 2.439.458 литри,

- за потребите на дејноста средно образование за грејната сезона 2000/2001 година,

- екстра лесно масло за горење во количина од 1.026.285,00 литри.

Вкупно елм: 3.465.743 литри.

Мазут

- за потребите на дејноста средно образование за грејната сезона 2000/2001 година мазут во количина 33.330 килограми,

1.4. Квалитет:

- огревно дрво прва (1) класа-буково и дабово, - квалитетот на екстра лесно масло за горење и мазутот да одговара на Правилникот за квалитет на маслата за горење ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 47/83 и "Сл. весник на РМ" бр. 81/93).

1.5. Место на испорака: училишен двор на централното или подрачните училишта, а според диспозиција што ќе ја даде училиштето наведено во Прегледите за огревен материјал (огревно дрво и ЕЛ масло за грење и мазут) од тендерската документација.

1.6. Предметот на набавката е неделив во рамките на набавката на огревно дрво и во рамките на набавката на екстра лесно масло за горење и мазут.

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена - 90 бода,
- начин на плаќање - 10 бода.

1.8. Рокови:

- Краен рок за испорака: сукцесивно според потребите на училиштата односно во зависност од расположивите капацитети - до 30.09.2000 година.

- Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на отворање на понудата.

- Рок за доставување на понудите е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на повикот во јавно гласило.

1.9. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.10. Право на учество имаат сите заинтересирани домашни правни лица кои се регистрирани за овој вид дејност.

1.11. Тендерска документација

- Прегледи за дистрибуција на огревното дрво и екстралесното масло за горење и мазут по училишта (основни и средни)

- Тендер документацијата може да се подигне во Министерството за образование на ул. "Пролет" бр. 1, Скопје, соба бр. 2 со надоместок во износ од 500,00 денари.

### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Во понудите треба да бидат разработени следните елементи:

- Единствена цена за една или повеќе општини (по старата поделба на општините вкупно 34 општини во РМ) - организациони единици по просторен метар за огревно дрво и по литар за екстра лесно масло за горење и вкупна цена на набавката за огревно дрво и вкупна цена на набавката за екстра лесно масло за горење и мазут. Во понудената цена треба да бидат содржани данокот на додадена вредност, акцизи, зависни трошоци, транспорт до крајните корисници и истовар и др. трошоци.

Цените да бидат искажани во денари.

- Обем на понудата за огревно дрво: истата да се однесува за сите училишта наведени во Тендерската документација;

- Обем на понудата за Екстра лесно масло за горење: истата да се однесува за сите училишта наведени во Тендерската документација;

- Рок на испорака, односно извршување на набавката-наведен во повикот сукцесивно според потребите на училиштата до 30.09.2000 година.

- Начин и услови на плаќање (за аванско плаќање е потребно да се обезбеди банкарска гаранција).

### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се доставуваат до Архивата на нарачателот Министерство за образование, на адреса

до истекоот на петнаесеттиот ден од денот на објавувањето или по пошта на адреса Министерство за образование ул. "Димитрие Чуповски" бр. 9, Скопје, со обврска да се обезбедат докази за датумот на пратката или со предавање на Комисијата на лице место, најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да достават и придружна документација, согласно член 22 и 24 од Законот за јавни набавки и тоа:

- извод од судска регистрација на дејноста,
- документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот за платен промет согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (потврда заверена од надлежен Основен Суд),
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција-уверение од надлежен Основен суд-Оддел за прекршоци);

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

3.3 Согласно член 23 од Законот за јавните набавки да се достават следните документи:

- Список на главни испораки од овој вид во последните 3 (три) години,
- Список на техничка опрема со која располага понудувачот.

3.4. Понудата се доставува во затворен коверт кој во себе содржи два затворени запечатени коверти. Едниот, внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи ознака "понука", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката "документација".

3.5. На предната страна од ковертот на горниот лев агол да биде назначено "не отворај" како и бројот на отворениот повик, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

3.6. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници од понудувачите (кои задолжително треба да поседуваат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање - член 29 од Законот за јавни набавки) ќе биде извршено во 12 часот на 15-тиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" во просториите на Министерството за образование на ул. "Димитрие Чуповски" бр. 9, Скопје (во салата за состаноци).

#### 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

- Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: 236-020; 106-560.

Комисија за јавни набавки на опрема, вршење на услуги и материјални права

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Акционерското друштво за телекомуникации "Македонски телекомуникации" - Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 88/00 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОСИГУРУВАЧИ ЗА ПРЕНАПОНСКА И СТРУЈНА ЗАШТИТА НА ДИГИТАЛНИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ (со јавно отворање)

#### 1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД "Македонски телекомуникации" Скопје

- Дирекција, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката: Осигурувачи за пренапонска и струјна заштита на дигитални телефонски центри.

1.3. Вид и количина: Дадени во тендерската документација

Тендерската документација може да се подигне во Дирекција на АД "Македонски телекомуникации" во канцеларија бр. 5, секој работен ден од 10-12 часот.

Износот на надоместокот што треба да се плати при подигнување на тендерската документација е неповратен и изнесува:

- за домашни понудувачи 100 ДЕМ во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето на жиро сметка бр. 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, денарска сметка на панска банка - Скопје;

- за странски понудувачи 100 ДЕМ, на жиро сметка бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД "Македонски телекомуникации" во "Комерцијална банка" АД - Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, 91000 Скопје.

1.4. Само понудувачите кои ја доставиле документацијата документација ќе имаат право да поднесат понуда.

- 1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
- |                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - цена                                                                                                                        | 60 бода |
| - квалитет                                                                                                                    | 50 бода |
| - рок на испорака                                                                                                             | 10 бода |
| - бонитет                                                                                                                     | 10 бода |
| - начин на плаќање                                                                                                            | 10 бода |
| - референтна листа                                                                                                            | 10 бода |
| - кадровска опременост                                                                                                        | 15 бода |
| - техничка опременост                                                                                                         | 15 бода |
| - сертификати од меѓународно признати институции за квалитет на производите и организација на производителот (ISO 9001 и др.) | 20 бода |

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Рок на поднесување на понудите до 05.06.2000 година до 12,00 часот, кога ќе се изврши јавното отворање на понудите.

1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавните набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98).

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.5. Доколку тие податоци не се доставени, понудата ќе се смета некомплетна.

2.3. Понудата треба исто така да содржи докази за техничка способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки):

- Техничка опременост, опис на техничките постројки со кои располага понудувачот и производителот и мерки кои ги преземаат или континуирано ги применуваат за обезбедување висок квалитет.

- Кадровска структура, профил и квалификација на техничките лица на понудувачот како и на производителот.

- Референци, список на главни испораки на опрема за пренапонска и струјна заштита на дигитални телефонски центри во последните 3 години кои ги испорачал производителот и референци на самиот производителот.

2.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од Министерот за финансии со Правилник, согласно член 22;
- доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација и
- доказ дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

2.5. Понудите треба да бидат придружени со банкова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата, која треба да биде доставена во придружната документација на понудата.

2.6. Цените во понудата треба да бидат дадени во ДЕМ со вкalkулиран данок и царина, односно со ДДП паритет.

2.7. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени, понудата ќе се смета некомплетна.

### 3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите треба да се достават во Архивата на Дирекцијата на АД "Македонски телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

3.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластено претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 05.07.2000 година во 12,00 часот, во просториите на Дирекцијата на АД "Македонски телекомуникации" - Скопје, во салата на IV кат.

3.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.4. Понудите треба да се достават согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

3.5. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на Отворениот повик и Законот за јавните набавки нема да бидат разгледувани.

3.6. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 141-498, лице за контакт Билјана Андревска.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/00 ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ СПЕЦИФИЦИРАН ВО ГЛАВА I ОД ЛИСТАТА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2000-ТА ГОДИНА

#### 1. НАБАВУВАЧ

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на улица "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

#### 2. ПОНУДУВАЧИ

Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно правно и физичко лице кое е регистрирано за производство и трговија на мало со канцелариска опрема.

#### 3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавка на потрошен канцелариски материјал специфициран во глава I од Листата на потрошниот канцелариски материјал за потребите на подрачните единици на Министерството за финансии во 2000 година.

Понудувачите треба да достават понуда за сите позиции од глава I од Листата.

Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите позиции од глава I од Листата, ќе се сметаат за некомплетни и нема да бидат разгледувани.

#### 4. НАЧИН НА ИСПОРАКА

Испораката, на потрошниот канцелариски материјал ќе се врши според потребите на Набавувачот по претходно доставени порачки во кои ќе бидат содржани видот и количеството на потрошниот канцелариски материјал и местото на испорака.

#### 5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- Детален опис на понудениот потрошен канцелариски материјал (за секој артикл, назив на производителот, земја на производство и др.);

- Крајна поединечна цена по единична мера (парче, кочан, сет, ролна, кутија) за секоја позиција од глава I од Листата на потрошен канцелариски материјал со посебно искажани ДДВ, и други давачки и вкупна цена за цела глава, фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари;

- Рок на испорака (искажан во денови, сметан од денот на доставувањето на порачката);

- Рок на плаќање (искажан во денови, сметан од денот на доставувањето на фактурата за извршената испорака).

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

#### 6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста;

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд);

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавните набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација".

- Список на главни испораки на потрошен канцелариски материјал во претходната година со количините на испорачаниот потрошен канцелариски материјал и примаците;

- Писмена изјава за подготвеноста на понудувачот што ќе биде избран за најповолен, испораката да ја врши до подрачните единици на Министерството за финансии во Републиката, заверена и потпишана од одговорното лице;

- Писмена изјава дека понудувачот располага со магацин и дека во секое време има доволно количество на потрошен канцелариски материјал во залиха, заверена и потпишана од одговорното лице;

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно, нема да бидат евалуирани (оценети).

#### 7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| - Цена                   | 45 поени, |
| - Квалитет               | 25 поени, |
| - Рок на испорака        | 15 поени, |
| - Начин и рок на плаќање | 15 поени. |

## 8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да се достават најдоцна до 07 јули 2000 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта и истите треба да пристигнат најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 14:30 часот секој работен ден).

Листата на канцеларискиот потрошен материјал што ќе се набавува во Министерството за финансии во 2000-та година, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 3/00, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот во архивата на Министерството за финансии во Скопје.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 07 јули 2000 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), II кат-сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ја предадат писмено овластување од Понудувачот.

Дополнителни информации на тел. 106-431 и 106-131.

Комисија за јавни набавки

Министерството за одбрана ги известува понудувачите поради поефикасно и порационално извршување на постапката, а согласно член 7 и член 3 од Законот за јавните набавки дека Отворениот повик бр. 16-181/45, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 36/2000 и во "Дневник" на 12.05.2000 година се поништува, а истиот ќе биде повторно објавен за неколку дена, со тоа што наместо Отворен повик постапката ќе се реализира преку Барање за прибирање на понуди. Понудувачите да ја подигнат документацијата во соба 711 во Министерството за одбрана.

## БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

### ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА Т.Ц. ЗИРААТ БАНКАСИ, ФИЛИЈАЛА СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на придружниот биланс на состојба на Т.Ц. ЗИРААТ БАНКАСИ, филијала Скопје ("Банката") на 31 декември 1999, како и на поврзаните со него извештаи за билансот на приходи и расходи и паричниот тек за периодот од февруари до 31 декември 1999 година.

Соодветни одговорности на директорите и ревизорите  
Одговорноста на финансиските извештаи е на директорите. Наша одговорност е да искажеме мнение, базирано на извршената ревизија, за финансиските извештаи.

## Основа за мнението

Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните стандарди на ревизија. Овие стандарди изискуваат да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да се здобијеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува испитување, врз основа на тестирање, на евиденциите што ги поткрепуваат износите и образложенијата во финансиските извештаи. Таа исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од директорите, како и оценка за адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи. Ние сме убедени дека нашата ревизија обезбедува разумна основа за нашето мнение.

## Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Банката на 31 декември 1999 година, како и резултатот од работењето и паричниот тек за периодот од февруари до 31 декември 1999 година, во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди применливи во Република Македонија и македонските закони.

31 март 1999 година

Скопје

Овластен ревизор на РМ,  
Гордана Никушевска, с.р.

КПМГ дооел  
Директор,  
Горги Чучук, с.р.

## БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За периодот завршен на 31 декември 1999 година

|                                               | Во илјади денари |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Приходи од камата                             | 48.380           |
| Расходи од камата                             | (1.126)          |
| <b>Нето приходи од камата</b>                 | <b>47.254</b>    |
| Приходи од провизии и надомести               | 12.613           |
| Расходи од провизии и надомести               | (1.177)          |
| <b>Нето приходи од провизии и надоместоци</b> | <b>11.436</b>    |
| Нето приходи од курсни разлики                | 11.933           |
| Останати приходи од дејноста                  | 13               |
| <b>Некаматносни приходи</b>                   | <b>23.382</b>    |
| <b>Приходи од дејноста</b>                    | <b>70.636</b>    |
| Останати расходи од дејноста                  | (43.057)         |
| <b>Добивка од дејноста</b>                    | <b>27.579</b>    |
| Исправка на лоши и сомнителни побарувања      | (224)            |
| <b>Добивка пред оданочување</b>               | <b>27.355</b>    |
| Даноци и придонеси                            | (492)            |
| <b>Нето добивка за периодот</b>               | <b>26.863</b>    |
|                                               | =====            |

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на 31 декември 1999 година

|                                                                | Во илјади денари |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Активa</b>                                                  |                  |
| Парични средства                                               | 90.997           |
| Задолжителна резерва кај Народна Банка на Република Македонија | 1                |
| Благајнички записи                                             | 289.197          |
| Пласмани во банки                                              | 477.790          |
| Кредити и аванси                                               | 6.735            |
| Побарувања за камата и останата актива                         | 7.837            |
| Нематеријални вложувања                                        | 7.251            |
| Материјални вложувања                                          | 12.102           |
| <b>Вкупна актива</b>                                           | <b>891.910</b>   |
|                                                                | =====            |
| <b>Пасива и фондови</b>                                        |                  |
| Депозити на банки                                              | 1.914            |
| Депозити на други клиенти                                      | 209.279          |
| Останати обврски                                               | 2.050            |
| Обврски за камата                                              | 22               |
| Посебна резерва за вонбилансни ставки                          | 87               |
| <b>Вкупна пасива</b>                                           | <b>213.352</b>   |
|                                                                | =====            |
| <b>Капитал и резерви</b>                                       |                  |
| Акционерски капитал                                            | 650.617          |
| Ревалоризациона резерва                                        | 1.078            |
| Акумулирана добивка                                            | 26.863           |
| <b>Вкупно ангажирани фондови</b>                               | <b>678.558</b>   |
|                                                                | =====            |
| <b>Вкупно пасива и фондови</b>                                 | <b>891.910</b>   |
|                                                                | =====            |
| Вонбилансни ставки                                             |                  |
| Преземени и потенцијални обврски                               |                  |
| Гаранции                                                       | 152              |
| Акредитиви                                                     | 13.478           |

## БИЛАНСИ НА УСПЕХОТ

Врз основа на член 565 став 4 од Законот за трговските друштва, Акционерското друштво "Жито Скопје" - Скопје го објавува Билансот на успех за 1999 година кој е усвоен на седницата на Собранието на акционерите одржана на 26 мај 2000 година.

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Билансот на успех за 1999 година        | во 000 ден. |
| вкупени приходи                         | 872.710     |
| вкупни расходи                          | 872.535     |
| добивка пред оданочување                | 175         |
| даноци и придонеси од добивката         | /           |
| нето добивка по оданочување             | 175         |
| дивиденда на приоритетни акции по ФПИОМ | 175         |

АД "ЖИТО СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ

## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                           | Страници |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2189. Закон за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште (Пречистен текст).....                                                                                     | 3015     |
| 2190. Закон за изменување и дополнување на Законот за домување.....                                                                                                                                                                       | 3017     |
| 2191. Одлука за разрешување од функцијата судија поротник на Основниот суд во Прилеп.....                                                                                                                                                 | 3018     |
| 2192. Одлука за разрешување и именување на членови на Републичката комисија за односи со верските заедници.....                                                                                                                           | 3018     |
| 2193. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Душевна болница - Демир Хисар.....                                                                                                                | 3018     |
| 2194. Одлука за разрешување и именување на член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Македонската радио телевизија.....                                                                                         | 3019     |
| 2195. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно училиште "Љупчо Сантов" Кочани.....                                                                                                                                     | 3019     |
| 2196. Одлука за образување Комисија за превенција и сузбивање на малолетничката деликвенција во Република Македонија.....                                                                                                                 | 3019     |
| 2197. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Крива Паланка.....                                                                                                  | 3019     |
| 2198. Решение за разрешување од должноста повереник кој ќе ги врши работите на градоначалник на Општината Кисела Вода.....                                                                                                                | 3019     |
| 2199. Решение за избор на повереник кој ќе ги врши работите на градоначалник на Општината Кисела Вода.....                                                                                                                                | 3020     |
| 2200. Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2000/2001 година.....                                                                                                                                           | 3020     |
| 2201. Календар за организација на учебната 2000/2001 година во јавните средни училишта.....                                                                                                                                               | 3020     |
| 2202. Решение на Републичката геодетска управа.....                                                                                                                                                                                       | 3021     |
| 2203. Решение на Републичката геодетска управа.....                                                                                                                                                                                       | 3021     |
| 2204. Решение на Републичката геодетска управа.....                                                                                                                                                                                       | 3021     |
| <b>Меѓународни договори</b>                                                                                                                                                                                                               |          |
| 21. Закон за ратификација на Европската конвенција за признавање на статусот на правно лице на меѓународните невладини организации.....                                                                                                   | 1        |
| 22. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Украина за правна помош во граѓанските предмети.....                                                                                                                   | 8        |
| 23. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Данска за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал.... | 51       |

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лелџоски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ - АД - Скопје.